



Влада на Република Северна Македонија
- ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ -

Бр.45-3749/1
Скопје, 18 јуни 2019 година

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

СКОПЈЕ

Во прилог за извршување ви се доставува Решението за утврдување на категорија на угостителски објект, донесено од Владата на Република Северна Македонија, под бр.45-3749/1 од 18 јуни 2019 година.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

д-р Драги Јанковски



ДОСТАВЕНО И ДО:
-Генерален секретаријат на Владата-ИТ сектор

ПРИЛОГ: 1

Подготвил: Љупчо Петковски
Контролирал: Љубица Р. Димовска / Ирма Мандева
Согласен: Дејан Јакимовски
Одобрил: Митра Спасовска

Врз основа на член 27-б став 6 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ за утврдување на категорија на угостителски објект

1. Со ова решение се утврдува дека угостителскиот објект ХОТЕЛ РЕСТОРАН БУНАР со седиште на ул. Илинденска бр.165 - Гостивар, ги исполнува условите за хотел од четврта категорија со две (2) ѕвезди супериор, со период на важност од три години сметано од денот на влегувањето во сила на ова решение.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение заедно со Извештајот за извршена категоризација на угостителскиот објект се објавуваат на веб страницата на Владата на Република Северна Македонија.

Образложение

ДПТУ БУНАР ДООЕЛ увоз – извоз Гостивар, со седиште на ул.Илинденска бр.165 - Гостивар поднесе Барање бр.УП1 13-765 од 16.11.2018 година, за утврдување на потребните услови на угостителскиот објект ХОТЕЛ РЕСТОРАН БУНАР со седиште на ул.Илинденска бр.165 - Гостивар за хотел од трета категорија со три (3) ѕвезди.

Комисијата за категоризација на угостителски објекти, постапувајќи по барањето изврши увид на предметниот објект при што со Извештај бр. УП1 13-765 од 26.3.2019 година констатира дека истиот ги исполнува условите за хотел од четврта категорија со две ѕвезди супериор, пропишани со Правилникот за услови за категоризација на објектите за вршење на угостителска дејност - Прилог 1 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/13).

Врз основа на член 27-б од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), Владата на Република Северна Македонија, на предлог на Комисијата за категоризација на угостителски објекти донесува решение за утврдување на категорија на угостителски објект.


Согласно член 27-б од Законот за угостителската дејност, решението за утврдување на категорија на угостителскиот објект се издава со важност од три години.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред надлежниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението.

Бр.45-3749/1
18 јуни 2019 година
Скопје

ЗАМЕНИК НА ПРВИОТ ЗАМЕНИК
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Оливер Спасовски



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
КОМИСИЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА
УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ

за извршена категоризација на угостителскиот објект за сместување, со предлог за
определена категорија на угостителскиот објект за сместување

Бр. УП 13-765 од 26 / 05 / 2019 година

Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување,
постануваќи по барање бр. УП 13-765 од 6.11.2018 година, поднесено од
БУНАР ДООЕЛ со адреса ИЛИНДЕНСКА БР. 165 во
РОСТИВАР за утврдување и исполнување услови за категоризација во
угостителски објект Хотел Ресторан БУНАР (вид на угостителски објект)
Хотел со предлог категорија од угостителот од 2 (две) звезди
изврши увид на предметниот објект при што го утврди следното:

СОГЛАСНО ПРАВИЛНИКОТ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА
НА УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ КОМИСИЈАТА ИЗВРШИ
УВИД ВО УГОСТИТЕЛСКИОТ ОБЈЕКТ ХОТЕЛ
РЕСТОРАН БУНАР НА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 165 ВО
РОСТИВАР
КОМИСИЈАТА ВО ИЗВРШИШИОТ УВИД КОИ
СТАТИРА ДЕКА ИСТИОТ ВИ ИСПОЛНУВА УСЛОВИТЕ
ЗА ХОТЕЛ ОД ПЕТИВА КАТЕГОРИЈА СО
2 (две) звезди суверен.

Во врска со утврдената фактичка состојба присутното лице ги имаше следните забелешки:

Од наведеното се констатира дека објектот	<input checked="" type="checkbox"/> ГИ	<input type="checkbox"/> НЕ ГИ
условите за бараната категорија	ИСПОЛНУВА	ИСПОЛНУВА
Записникот е прочитан на присутните:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Странки и забелешки:	ИМА	НЕМА

Учесници во увидот	име и презиме	предложена категорија	потпис
Од Комисијата:			
1.	Дејтон Јелица		
2.	Дарко Стефановски		
3.	Јуран Ђукиќ		
4.	Билент Мустаферски		
5.	Билент Мустаферски		
6.	Момет Зедичи		
7.	Џејмс Пирсески		
8.	Тоша Попов		
9.	Момет Адеми		
10.	Хасан Кадими		
11.	Замис Масарева		
12.	Рашан Сали		
13.	Замис Масарева		
Од Барателот:			
1.	АЕСИ/КАЛИМ АСМАИ		

Брз основа на член 27-6 став 3 од Законот за угостителската дејност, решавајќи по барањето бр. УП I 13-765 од 16.11.2018 година, Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување донесе

ПРЕДЛОГ ЗА КАТЕГОРИЈА
на угостителскиот објект за сместување

1. Се утврдува дека угостителскиот објект Хотел Ресторан БУНАР со седиште на адреса уа. Илинденска бр. 165 ги исполнува условите согласно Правилникот за категоризација на угостителски објекти за ХОТЕЛ од Македонија категорија со 2 (две) ѕвезди. Скопје.

2. Составен дел од Извештајот е фотографски документиран материјал кој се користи како доказ за исполнување на условите и стандардите според кој се врши категоризација на угостителскиот објект.

3. Образложение од член од комисијата кој не се согласува со предложената категорија.

26.09.2019
Датум и место

Комисија за категоризација
Претседател



Vertical line on the left side of the page.

Faint, illegible markings or text in the center-right area.

Vertical line on the right side of the page.